

"Моето повлекување од пратеничката група е поврзано со подолготрајно несогласување со севкупната политика која ја поддржуваме како пратеници, како и со моето спротивставување да гласам против својата волја и убедување, со безрезервно следење на партиски директиви. Сметам дека тоа е спротивно на демократските начела, но и спротивно на либералната демократија, што според програмската платформа ја застапуваме", изјави Лилјана Поповска.

"Партијата што ја најавува Петковски ќе ја коментираме кога ќе ги видиме нејзините контури", потенцира Радмила Шекеринска.

■ Пишува:

Жаклина МИТЕВСКА

Како што се приближува терминот за одржување на парламентарните избори, така се засилуваат активностите на нашите политичари. Зачудува фактот што некои од нив, по толку години, конечно решија да ја кажат вистината. Дали е тоа навистина така или, пак, тоа е уште еден од многуте политички трикови како тие да се доближат до граѓаните. По превирањата во СДСМ, сега се случува истото сценарио и во ЛДП. Довчерашната либералдемократка Лилјана Поповска, по 12,5 години ја врати партиската книшка. Со овој нејзин потег се отвори уште еден простор за спекулации и прашања за нејзината идна политичка ориентација. Ако Петковски ја најави својата партија, Поповска во однос на ова прашање сè уште ја држи јавноста во неизвесност, иако и за неа во политичките кулоари веќе се шират информации дека работи на формирање свој политички субјект и тоа токму меѓу членството на нејзината сега веќе експартија. Горги Гацов и Петар Бочваров, и двајцата поранешни директори на скопски "Водовод", биле теренците на Поповска, за кои се тврди дека врбуваат незадоволници.

И покрај ваквите коментари, едно е јасно, а тоа е дека до откривањето на идниот

статус, Поповска ќе дејствува како независен пратеник. Размислува на кој начин би можеле нејзините дејствувања да бидат појасни и поделотворни во општеството затоа што, како што вели и самата, тоа што може еден човек да го направи има ограничен дослук, а за да се постигне повеќе природно е да има спојување на повеќе сили насочени во иста насока.

"Затоа - потенцира Поповска - заинтересирана сум да бидам дел од сериозна групација, која на природен начин би работела на конкретни платформи. Не би можела да кажам која и каква би била таа групација. Во моментот не гледам таква групација за која би можела да се определам".

Поповска ја поднесе оставката откако Извршниот одбор на ЛДП најави дека ќе поведе постапка за нејзино исклучување од Централниот одбор. Всушност, превирањата околу Поповска траат подолго време. Нејзините довчерашни сопартиски ја обвинија дека ја злоупотребила партиската инфраструктура за формирање нов политички субјект. Обвинувањата пристигнаа и на адреса на нејзиниот сопруг Глигор Поповски дека, како директор на Македонското радио и потпретседател на гранокот во Карпош, работел против ин-



ШТО НЕ НАПРАВИЈА СДСМ И ЛДП ЗА ПЕТКОВСКИ И ПОПОВСКА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОД ПАРТИИТЕ ВО КОИ ВЛОЖИЈА ДОЛГОГОДИШЕН ПОЛИТИЧКИ АНГАЖМАН - КАКОВ ЌЕ БИДЕ НОВИОТ СИМБОЛ?

ВИСТИНАТА ПРЕДИЗБОРЕ

ПАРТИЈАТА СЕ ОБЕЗЛИЧИ

"За жал, многу работи се изменија по влегувањето на партијата на власт, по успехот на парламентарните избори во 2002 година. Партијата го изгуби својот политички идентитет, својот идеолошки профил и се обезличи до степен на непрепознатливост. Во време на децентрализација на земјата, ние извршивме комплетна централизација на раководењето на партијата. Раководството најпрвин се дистанцира од своето членство, а потоа и од граѓаните. Генерално земено, водењето политика се сфати како остапување на власт, а не како исполнување на предизборните ветувања и излегување во пресрет на потребите на гра-





МОЖНИ ПОДДРЖУВАЧИ ЗА ПЕТКОВСКИ

Во политичките кулоари се вртат имињата на лицата кои би влегле во новата партија на Тито Петковски. Всушност, тоа се поранешни партиски функционери, кои се незадоволни од статусот кој го имале по доаѓањето на новото раководство. Од универзитетските професори кои ќе ја поддржат новата партија на Петковски се спомнуваат: Живко Јанкуловски и Виолета Панова од битолскиот Универзитет и Мирјана Секуловска од Факултетот за туризам во Охрид. Поддржувачи на Петковски од Прилеп се Димче Настески, експретседател на прилепскиот огранок, Диме Димески, поранешен генерален директор на Тутунскиот комбинат. Во Штип се спомнува поранешниот градоначалник Димитар Ефремов. Претседавач на Советот во Општина Центар, најверојатно ќе биде Иванчо Вучевски. Од бизнисмените се спомнува Димитар Бојаџиев, сопственик на туристичката агенција "Фрама".

НА ВИДЕЛИНА ИЛИ Н ТРИК ЗА ГРАЃАНИТЕ?

ѓаните и на земјата. Ние, пред 12,5 години создадовме автентична партија со визија да се бори за демократска, суверена и економски просперитетна Македонија. Сегашното дејствување на Либерално-демократската партија е негација на голем дел од тоа. Генезата на моето разидување со партиската политика води до првите разлики во ставови по одредени прашања во втората година од нашето учество во власта. На почетокот, за мене тоа беше нормална состојба во еден политички субјект со либерално-демократска ориентација. Но, стана симптоматично кога различниот став почна да се казнува со елиминирање на луѓето, што кулминираше во време на кандидирањето за локалните избори во 2005 година. Тоа беше и причина за мојата оставка на членство од Извршниот одбор на партијата. Со текот на времето, разликите во ставовите прераснаа во разлики во севкупните политики и особено во начинот на нивно спроведување. Јас не сакам веќе да бидам претставник на политиката која во голем дел не ја поддржувам и на која веќе подолго време имам сериозни забелешки. Моите видувања за начинот на дејствување на политичките субјекти се поинакви: реално согледување на состојбите преку блиска комуникација со граѓаните, стратешко планирање, редовни евалуации на постигнатото, вклучување на стручната јавност и невладиниот сектор во формулирањето на законските решенија, коректен однос меѓу сите политички субјекти во земјава итн. Убедена сум дека во земјава има доволно способни, компетентни и патриотски настроени луѓе, кои се подготвени да ја извлекат земјава од оваа предолга криза. Потребно ни е обединување на силите, надминување на личните, партиските, етничките, верските и секакви други разлики, со насочување кон она што ни е од интерес на сите - изградба на стабилна, демократска и просперитетна Македонија, со реални шанси за интегрирање во развиениот свет...", се вели во писмената оставка на Лилјана Поповска, доставена до лидерот на ЛДП, Ристо Пенев.

тересите на ЛДП, но засега нема одлука за негово разрешување. На Поповска, месец дена наназад, не ѝ беше дозволено да влегува во канцеларијата на пратеничката група во Собранието ниту, пак, да го користи компјутерот.

Лилјана го обвини лидерот на нејзината довчерашна партија, Ристо Пенев, за комплетна централизација на раководењето на партијата, а тој, пак, излезе со контраодговор дека Поповска е таа "која ги изгубила идеолошките профили за кои се залага партијата".

"Ние како партија никогаш со популизам не сме правеле маркетинг, како што го прави тоа Поповска", изјави Ристо Пенев.

Во партијата на Пенев не веруваат дека Поповска ќе им одвлече членство. И социјал-демократите слично размислуваат.

"Не верувам дека ќе има одлевање на членството на СДСМ во новата партија на Тито Петковски, затоа што граѓаните знаат дека таквите трендови ја прават нестабилна политичката сцена. Жалам што нашиот довчерашен ко-

лега донесе таква одлука. Партијата која ја најавува ќе ја коментираме кога ќе ги видиме нејзините контури. Граѓаните на Македонија сакаат ефикасни институции, кои зависат од ефикасна политичка сцена, во која јасно ќе се профилираат левица, десница и центар. Фрагментирањето ќе предизвика само нестабилност на надворешен и на меѓународен план", изјави вицепремиерката Радмила Шекеринска.

Сепак, по заминувањето на Петковски постои неизвесност и страв од новите случувања, кои му претстојат на Социјалдемократскиот сојуз. Потврда за тоа се неофицијалните најави дека по седницата на Централното претседателство, која треба да се одржи кон крајот на седмицава, лидерот на СДСМ, Владо Бучковски, ќе ги повика сите локални партиски лидери за да реферираат за состојбата на теренот. Тој ќе побарал од раководствата на општинските организации да ги посетат месните заедници за да видат колку од членовите на СДСМ ќе преминат во партијата на Петковски.